




MONTHLY REPORT FROM EMISSION MONITORING IN TITAN CEMENTARNICA USJE- Pecka 3






April 2008 Pecka 3	Dust (mg/Nm ³) МДК 50mg/m ³	SO ₂ (mg/Nm ³) МДК 400mg/m ³	NOx (mg/Nm ³) МДК 1300mg/m ³	Comments			
1	50	400	1300	во ремонт			
2	50	400	1300	во ремонт			
3	50	400	1300	во ремонт			
4	50	400	1300	во ремонт			
5	50	400	1300	во ремонт			
6	50	400	1300	во ремонт			
7	50	400	1300	во ремонт			
8	50	400	1300	во ремонт			
9	50	400	1300	во ремонт			
10	50	400	1300	во ремонт			
11	1	50	80	101	1300		
12	5	50	99	853	1300		
13	1	50	108	397	1300		
14	5	50	46	532	1300		
15	4	50	23	501	1300		
16	3	50	35	388	1300		
17	5	50	29	452	1300		
18	5	50	40	650	1300		
19	3	50	58	471	1300		
20	3	50	61	499	1300		
21	6	50	66	421	1300		
22	3	50	65	247	1300		
23	4	50	49	322	1300		
24	3	50	41	313	1300		
25	4	50	35	564	1300		
26	5	50	43	614	1300		
27	5	50	50	502	1300		
28	5	50	45	653	1300		
29	3	50	40	523	1300		
30	4	50	48	625	1300		
31	50	400	1300				
Average	4	50	52	400	501	1300	

Maximum Limit Value

Explanations: The monthly average values are calculated on the half hour emission values. Measured values of the concentrations are calculated at 10 vol. of O₂. Results of the measurements are represented in Nm³ (Nm³ - T=273K, P=101,3kP, dry gas)

MONTHLY REPORT FROM EMISSION MONITORING IN TITAN CEMENTARNICA USJE- Pecka 4



April 2008 Pecka 4	Dust (mg/Nm ³) МДК 50mg/m ³	SO ₂ (mg/Nm ³) МДК 400mg/m ³	NOx (mg/Nm ³) МДК 1300mg/m ³	Comments			
1	35	50	41	400	97	1300	
2	23	50	29	400	213	1300	
3	22	50	36	400	73	1300	
4	23	50	42	400	185	1300	
5	22	50	38	400	479	1300	
6	23	50	33	400	355	1300	
7	25	50	26	400	357	1300	
8	24	50	33	400	323	1300	
9	22	50	19	400	436	1300	
10		50		400		1300	
11		50		400		1300	
12		50		400		1300	
13		50		400		1300	
14		50		400		1300	
15		50		400		1300	
16		50		400		1300	
17		50		400		1300	
18		50		400		1300	
19		50		400		1300	
20		50		400		1300	
21		50		400		1300	
22		50		400		1300	
23		50		400		1300	
24		50		400		1300	
25		50	16	400	148	1300	
26		50	31	400	783	1300	
27		50	31	400	887	1300	
28		50	31	400	742	1300	
29	23	50	25	400	675	1300	
30	9	50	21	400	697	1300	
31		50		400		1300	
Average	17	50	29	400	420	1300	

Maximum Limit Value

Explanations: The monthly average values are calculated on the half hour emission values. Measured values of the concentrations are calculated at 10 vol. of O₂. Results of the measurements are represented in Nm³ (Nm³ - T=273K, P=101,3kP, dry gas)